

"Во ДАГ имаше повеќе Македонци отколку Грци. Иако се мислеше дека и Грците се борат рамо до рамо со Македонците, тие уште на првата борбена линија нè предадоа. Граѓанската војна се водеше за да се истераат Македонците од Грција. Во Атина и во Солун воопшто немаше војна, таму беше мирно. Се војуваше само во македонскиот дел на Грција", вели Атанас Чочкиров.

"24 ДЕНА НЕ КАСНАВ ПАРЧЕ ЛЕБ, СЕ ХРАНЕВ СО ЗЕЛКА, ПЧЕНКА, ОНА ШТО ЌЕ ГО НАЈДЕВ ПО НИВИТЕ",  
АТАНАС ЧОЧКИРОВ



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

# ВОЈНАТА СЕ ВОДЕШЕ САМО ВО МАКЕДОНСКИОТ ДЕЛ ЗА ДА СЕ ИСТЕРААТ МАКЕДОНЦИТЕ!

**В**о скопската населба Бутел го посетивме Атанас Чочкиров, некогашниот учесник во Граѓанската војна во Грција. Тој ги евоцираше своите спомени од војната. Чочкиров е роден во село Статица, Костурско, во 1927 година. Основно училиште, до шестто одделение, завршил на грчки јазик. Бил мошне добар ученик, па затоа и учителот му рекол дека е жално ако не продолжи со своето образование. Требало да продолжи да учи во гимназијата, но немало кој да го пасе добитокот, па затоа по желба на татко му, не го довршил своето образование.

"Во една прилика додека ги пасев овците дојде татко ми, беше расплакан. Кога го прашав зошто плаче ми одговори дека треба да одам во партизани, во Граѓанската војна. Тоа беше во 1947

година. Се собраа луѓето од нашето село, сите се поздравуваа, а постарите плачеа. Ги прашував зошто плачат, а тие одговараа дека оваа разделба е многу лоша. Од селото заминавме седумдесет луѓе. Некои ги распоредија на Грамос, други во Сињачко, трети на Вичо. Јас бев на Сињачко, но имаше борби и на Грамос и на Вичо", раскажува Чочкиров. Нашиот соговорник објаснува дека за време на војната 24 дена не каснал парче леб, туку се хранел со зелка, пченка, со сè што ќе го најдел по нивите.

Се потсетува дека во војната го пренесувале и оружјето, кое требало да биде испразнето. Раскажува за наредбите кои ги добивале од претпоставените за тоа како да ракуваат со него.

"Еден човек сакаше да се обиде да ракува со митралезот, но не знаеше дека

во него има куршум, па несакајќи ѝ ги повреди двете нозе на една девојка. На теренот веднаш излезе воен суд и него го отепаа", вели Чочкиров.

Во Сињачко, во една акција со монархофашистите нашиот соговорник бил ранет. Оттаму го пренеле во болницата, која се наоѓала во близина на албанската граница. По заздравувањето на раните се вратил во Лерин, кога бил и назначен за десетар. Добиле наредба да го заземат Лерин.


"Мене ми се погоди среќата да бидам распореден на аеродромот. Го обиколивме Лерин и чекавме да почне борбата. Но, монархофашистите знаеја за нашата акција и пред да почнеме да пукаме, авионите нè надлетаа. Работата била наредена, Грците да го ликвидираат македонскиот народ. Од бомбар-

# КАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА: АТАНАС ЧОЧКИРОВ

дирањето на авионите, човекот - нишанлија кој беше позади мене остана жив, а сите други беа мртви. Тој беше многу повреден, му дадов помош и му реков дека ќе бегам кон југословенската граница, истото му го предложив и нему. Од Лерин, преку Буф и Ерменско, дојдов до границата. Југословенските граничари ме внесоа во караулата и ми рекоа: 'Ти си еден од најлошите луѓе. Бирај сакаш да те убиеме или да те вратиме назад.' Им одговорив дека не сакам да ме убијат, туку да ме вратат назад, по што тие ми потенцираа: 'Ти веќе ја помина границата, ќе одиш во Југославија и таму ќе работиш'."

Атанас Чочкиров дошол во Битола, од каде што со вагони ги однеле да ја изградат хидроцентралата "Маврово". Таму имало шест градилишта и многу се работело. Од Маврово ги однеле во Охрид за да учат за келнери и за кувари.

Тој го посетил родниот крај при една средба на децата бегалци, било пред-



**ЧОЧКИРОВ БИЛ ВО СИЊАЧКО, А УЧЕСТВУВАЛ И ВО БИТКАТА ЗА ЛЕРИН ВО 1949 ГОДИНА**

видено да се одржи во Лерин, но всушност се одржала во Костурско.

По Граѓанската војна неговите најблиски ја доживеале судбината на бегалци.

Тој имал две сестри од неговата макеа (мајка му починала по породувањето). Едната како дете бегалец се нашла во Црквеница во Загреб, тетка му (сестра на татко му) била во Бела Црква, а братучетка му во Осиек. Еднаш успеал сите да ги посети, но за тоа претходно морал да добие дозвола од Црвениот крст.

На прашањето за политичката страна на војната, Чочкиров одговара: "Граѓанската војна се водеше за да се истераат Македонците од Грција. Во Атина и во Солун воопшто немаше војна, таму беше мирно. Се војуваше само во македонскиот дел на Грција".

За односот меѓу Македонците и Грците во рамките на ДАГ, тој посочува:

"Во ДАГ имаше повеќе Македонци отколку Грци. Иако се мислеше дека и Грците се борат рамо до рамо со Македонците, тие на првата борбена линија не предадоа".

**(Серијата "Сеќавања" се реализира во соработка со Ташко Јованов)**

**R. РАФАЈЛОВСКИ**  
КОНСАЛТИНГ

**НОВО**  
**ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ**



Во рамките на претплата за **2005** година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *R-Регистар* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добивеното CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *R-Регистарот*. По пат на најдобрата команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе многу до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно *CD* на крајот на **2005** година со списанието *Репрезент* и *Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

**Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.**

## ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е попуцата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **R-Регистар** за **2005** година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содрживски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го водотнуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот, *Серијата, исто издание* на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. *R-Регистарот* е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

*R-Регистарот* е поделен на **8** дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

*R-Регистар* на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на *интернет* ја добивате сите податоци со одговор од денешна шифра.

*Корисниците ја минимално ажурираат!*

## ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25** СПИСАНИЈА
- 2** МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1** R-РЕГИСТАР
- 2** 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со Вичиќ,  
Вера Рафајловска

**12** СПИСАНИЈА  
**РЕПРЕЗЕНТ**

**12** Броја  
**ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ**

**1** R-Регистар со  
основна вложка

со преку  
**300**  
СТРАНИЦИ И

**16**  
ДОПОЛНУВАЊА

**1** Специјално  
ИЗДАНИЕ

**НОВО**  
**2** Мултимедијални CD-а

**САМО 14.700 ДЕН**